



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ



РАБОТЕН КАЛЕНДАР ЗА ВТОР ЦИКЛУС
ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКАТА 2017/18 ГОДИНА

Месец	Активност
октомври	Реализација на Конкурсот за запишување студенти во прва година на втор циклус студии во академската 2017/2018 година – краен рок 17.10.2017. Заверување на летен и запишување на зимски семестар за студентите запишани заклучно со академска 2016/2017 (освен студентите кои пријавиле тема за магистерска работа) – 16.10 - 27.10.2017.
ноември - декември	Заеднички прв свечен час за новозапишаните студенти – 30.10.2017 (понеделник). Реализација на предметни програми (настава) – 31.10 - 29.12.2017. Концентрирана или менторска настава (во зависност од бројот на студенти, како и од наставникот кој ја организира реализацијата на предметната програма). Земање потписи во индекс за проследени предметни програми – 25.12 - 29.12.2017.
јануари	Заверка на зимски семестар (заверка на потписи за остварени обврски и стекнување право за пријавување на испити) – 08.01. - 12.01.2018. Пријавување на испити за зимски испитен рок – 08.01. - 12.01.2018. Испитна сесија (полагање на испити во зимски испитен рок) – 15.01. - 26.01.2018.
февруари	Внесување резултати од зимски испитен рок во - I-Know системот за студентите запишани во прва година од академската 2015/16 – 05.02. - 09.02.2018. Доставување пријави за положени испити од зимски испитен рок за сите студенти (во Студентска служба за втор циклус) – 12.02. - 16.02.2018.

Празнични и неработни денови во зимскиот семестар во академската 2017/18 се:

1. За сите граѓани на РМ:

- 08.09.2017 (петок), Ден на независноста
- 11.10.2017 (среда), Ден на Народното востание
- 23.10.2017 (понеделник), Ден на македонската револуционерна борба
- 08.12.2017 (петок), Св. Климент Охридски
- 01.01.2018 (понеделник), Нова година
- 07.01.2018 (недела), Божиќ
- 08.01.2018 (понеделник), се поместува од 07.01.2018 (недела)

2. За граѓаните од православна вероисповед:

- 06.01.2018 (сабота), Бадник, ден пред Божиќ
- 19.01.2018 (петок), Богојавление (Водици)